

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за Социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), донесе

## **З А К Л У Ч О К**

Постапката поведена со писмо број 16-64/1 од 02.01.2015 година за вршење на редовен инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Валандово, се запира.

## **О б р а з л о ж е н и е**

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика, изврши редовен инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Валандово на ден 20.01.2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз негова основа.

При инспекцискиот надзор не се констатирани неправилности во остварувањето на правото на социјална парична помош, за што е составен записник број 16-64/2 од 23.01.2015 година.

Со оглед на наведеното, согласно член 41 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 161/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе Заклучок како во диспозитивот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 23.01.2015 година под број 16-64/3.

**Упатство за правно средство:** против овој заклучок може да се изјави жалба до Комисијата при Министерството за труд и социјална политика за одлучување по жалба против одлуката на инспекторот за социјална заштита во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектор за социјална заштита:  
Блага Челева**